

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 97

8 јули 2013, понеделник

година LXIX

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2306. <b>Одлука</b> за давање одобрение за основање на приватна установа за деца-детска градинка „Сент Пол“ во Скопје.....	3	2313. <b>Решение</b> за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	5
2307. <b>Решение</b> за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	3	2314. <b>Решение</b> за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	5
2308. <b>Решение</b> за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	3	2315. <b>Решение</b> за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	5
2309. <b>Решение</b> за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	4	2316. <b>Решение</b> за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	5
2310. <b>Решение</b> за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	4	2317. <b>Решение</b> за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	6
2311. <b>Решение</b> за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	4	2318. <b>Решение</b> за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	6
2312. <b>Решение</b> за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	4	2319. <b>Решение</b> за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	6



**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
2306.**

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.7.2013 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА  
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА  
ГРАДИНКА „СЕНТ ПОЛ“ ВО СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „Сент Пол“ во Скопје на ул. „Прашка“ бр. 48.

**Член 2**

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од Друштвото за образование ЦЕЛ ГЛОБАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со ЕДБС 4080012533231, со седиште на ул. „Прашка“ бр.48 Скопје-Карпош.

**Член 3**

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст до шест години живот, согласно Законот за заштита на децата.

**Член 4**

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

**Член 5**

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

**Член 6**

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во деловен објект во Скопје на улица „Прашка“ бр. 48, со вкупна површина од 428 м<sup>2</sup>.

**Член 7**

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е околу 50 деца на возраст до шест години и ќе бидат распоредени во четири воспитни групи, сообразно на бројот на децата утврдени со Законот за заштита на децата.

**Член 8**

Програмата за вршење на дејноста ќе се изведува според Основите на програмата за воспитно - образовна работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски градинки која се остварува во јавите установи за деца – детски градинки во Република Македонија и според Воспитно образовната програма за градинка „Сент Пол“.

**Член 9**

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик согласно Законот за заштита на децата.

**Член 10**

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

**Член 11**

Средствата потребни за работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

**Член 12**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4890/1  
6 јули 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2307.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД  
РЕГИСТАР ОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО  
ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото Ангропромет-Тиквешанка АД Кавдарци, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 -68  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2308.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД**  
**РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО**  
**ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото БИМ АД Свети Николе, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 69  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2309.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД**  
**РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО**  
**ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото Трготекстил малопродажба АД Скопје, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 70  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2310.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД**  
**РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО**  
**ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото АД за неметали Огражден Струмица, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 71  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2311.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД**  
**РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО**  
**ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото Трикотажа Пелистер АД Битола, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 72  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2312.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД**  
**РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО**  
**ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото АД Оранжери Хамзали с.Хамзали Струмица, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 73  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2313.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото Раде Кончар – апаратна техника АД Скопје, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 74  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2314.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото Триглав осигурување АД Скопје, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 75  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2315.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото Трудбеник АД Охрид, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 76  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2316.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 77  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2317.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото АД Кланица со ладилник Струмица, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 79  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2318.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото Патнички сообраќај – Транскоп АД Битола, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 78  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2319.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото НЛБ Тутунска банка АД Скопје, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 80  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2320.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото Трансбалкан АД Гевгелија, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 81  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2321.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото Благој Ѓорев АД Велес, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 82  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2322.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото Фабрика Карпош АД Скопје, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 83  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2323.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото Ветекс АД Велес, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 84  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2324.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото Нова стоковна кука АД Струмица, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 85  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2325.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото Единство АД Струмица, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 86  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**

**2326.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото Централна кооперативна банка АД Скопје, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 87  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**

**2327.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото Градски трговски центар АД Скопје, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 88  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**

**2328.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото КЛУБИ Македонија АД Скопје, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 89  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**



**2329.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото Мермерен комбинат АД Прилеп, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 90  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2330.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото ФАКОМ АД Скопје, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 91  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2331.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото Оилко КДА Скопје, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 92  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2332.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото Агромеханика АД Скопје, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 - 93  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2333.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото АВИОИМПЕКС АД СКОПЈЕ, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 – 94  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2334.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото ГТД БЕТОН-ШТИП АД ШТИП, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 – 95  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2335.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото АД ИДЕВЕЛОП СКОПЈЕ, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 – 96  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2336.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото УСЈЕ АД СКОПЈЕ, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 – 98  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2337.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото АД СТРУМИЦА ТАБАК СТРУМИЦА, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 – 97  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2338.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото ЖИТО ПОЛОГ АД ТЕТОВО, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 – 99  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2339.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото АДИНГ АД СКОПЈЕ, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 – 100  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2340.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото ЖАС АД СКОПЈЕ, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 – 101  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2341.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото ГЕРАС ЦУНЕВ ТРГОВИЈА АД СТРУМИЦА, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 – 102  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2342.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото КОНФЕКЦИЈА ГЕРАС ЦУНЕВ АД СТРУМИЦА, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 – 103  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2343.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 – 104  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2344.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото МЗТ ПУМПИ АД СКОПЈЕ, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 – 105  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2345.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото ИНТЕРПРОМЕТ АД ТЕТОВО, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 – 106  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2346.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 – 107  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2347.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД - КУМАНОВО, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 – 108  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2348.**

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото ЕДИНСТВО АД ТЕТОВО, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 – 109  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2349.

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.7.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД**  
**РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО**  
**ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото ВЕЛЕС ТАБАК АД ВЕЛЕС, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 07 – 110  
2 јули 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА**  
**НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

2350.

Врз основа на член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2011, 136/2011 и 79/2013) и членот 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/2011 и 78/13), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на ЈП “КУМАНОВО – ГАС“ Куманово за менување на издадената лиценца, на седницата одржана на 8 јули 2013 година, ја донесе следната

**ОДЛУКА**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА**  
**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ**  
**НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА**  
**НА ПРИРОДЕН ГАС**

1. Во Одлуката УП1 бр. 07- 76 од 8.7.2011 година, за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11), во Прилог 1 точката 6 евидентниот број се менува и гласи ПГ - 14.03.1/11.2/13“;

2. Во Прилогот 1 Точката 10 се менува и гласи “Носителот на лиценцата ќе ја врши дејноста дистрибуција на природен гас, во подрачјето на град Куманово Република Македонија, и тоа: делница од автопатот Куманово-Белград до раскрсница на булевар “ 3-та МУБ”, со булевар “Октомвриска револуција“ од трета категорија, делница од МРС-Феријален дом, до ул.11 Октомври со крак до Градски музеј и делница за снабдување за дом за стари лица-Зафир Сајто, дел од градска среднопритисна дистрибутивна гасоводна мрежа- делница од разделна шахта на трговски објект “ Туш“ до објект градинка “ Развигорче“ и дел од градска среднопритисна дистрибутивна гасоводна мрежа- делница од раскрс-

ница на булевар “ 3-та МУБ“ и булевар “ Октомвриска Револуција“ до објект библиотека “ Тане Георгиевски“, во согласност со Законот за енергетика, другите прописи и Мрежните правила за пренос на природен гас, Мрежните правила за дистрибуција на природен гас, како и обврските определени со оваа лиценца;

3. Во Прилогот 1 Точката 11 се менува и гласи “Носителот на лиценцата ќе ја врши енергетската дејност дистрибуција на природен гас, од местото на приклучок на системот за пренос на природен гас мерно-регулационата станица (МРС), лоцирана во ГМРС, преку дистрибутивниот цевовод изведен од челични цевки со дијаметар Ф159 x 4,5мм во должина од околу 3.500м, полиетиленски цевки со дијаметар Ф90mm во должина од околу 700м, полиетиленски цевки со дијаметар Ф90mm во должина од 1730м и полиетиленски цевки со дијаметар Ф90mm во должина од 708м до мерно-регулационата станица (МРС) на местото на приклучокот на потрошувачите на природен гас приклучени на дистрибутивниот систем.

Управувањето со системот за дистрибуција на природен гас, ќе се врши преку:

- уреди и опрема за прибирање на податоци и информации потребни за управување со системот за дистрибуција на природен гас и

- уреди и опрема за управување со системот за дистрибуција на природен гас“.

4. Во Прилогот 1 во Точката 13 се додава нова алинеја која гласи: „ да ги донесе мрежните правила за дистрибуција на природен гас во рок не подолг од три месеци од добивањето на лиценцата за дистрибуција на природен гас“.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-08/13  
8 јули 2013 година  
Скопје

Претседател,  
**Димитар Петров**, с.р.

2351.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 8.7.2013 година, донесе

**ОДЛУКА**  
**ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ**  
**НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО**  
**НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Лиценцата на Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроцентрали МХЕ „Мала Турија“ издадена со Одлука УП1 бр. 07-298/12 од 05.04.2013 година, („Службен весник на РМ“ бр. 51/13) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-298/12  
8 јули 2013 година  
Скопје

Претседател,  
**Димитар Петров**, с.р.

## Прилог 1

**Л И Ц Е Н Ц А**  
**ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ**  
**ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата  
Друштво за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ  
Струмица, ул. „Ванчо Прке“ бр. 18 Струмица, Република  
Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата  
8.7.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата  
8.7.2048 година

5. Евидентен број на издадената лиценца  
ЕЕ - 116.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 6566413

7. Единствен даночен број – 4027010510830

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од мала хидроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши од мала хидроелектрична централа МХЕЦ „Мини Турија“ изградена на КП бр. 2/1, Имотен лист бр. 3, КО Доброшинци, Општина Василево.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши со производни капацитети чии технички податоци се составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштво за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и негово учество на пазарот на електрична енергија.

- Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

3) превземен мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

#### 16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

#### 17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

#### 18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

#### 19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

#### 20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

## Прилог 2

### 1. Податоци за хидроелектрична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно табела VI:

1. Име на МХЕЦ: МИНИ ТУРИЈА,
2. Топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на ХЕЦ во размер 1 : 25 000,
3. Локација на ХЕЦ на дистрибутивна мрежа: на 10 кВ извод Турија,
4. Општи податоци:
  - Година на завршеток на градба – декември 2012,
  - Процент животен век на агрегатот – 20 години,

Податоци за опремата:

- Број на производни единици – 1,
- **Тип, производител и номинални податоци за турбината:**
  - Тип Францис, хоризонтална,
  - Производител.....HL 90-WJ-42, Н. Р. Кина,
  - Номинален нето пад.....46 м,
  - Номинален проток.....0.31 m<sup>3</sup>/s
  - Број на вртежи..... 1000 min -1
  - Номинална моќност.....117 kW

#### - Тип, производител и номинални податоци за генераторот:

- Тип – трофазен синхрон генератор со воздушно ладење,
- Вратило – хоризонтално,
- Работен напон – 0.4 kV,
- Фреквенција – 50 Hz,
- Производител.....SFWE-W 160-6/650, Н. Р. Кина,
- Номинална привидна моќност.....200 kVA,
- Номинална активна моќност.....160 kW,
- Број на вртежи.....1000 min -1,
- Cos φ.....0.8,
- Ниво на заштита.....IP 21,
- Класа на изолација.....F,

#### - тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:

- тип .....трофазен, маслен
- Производител.....Раде Кончар
- преносен однос.....0,4/10(20) kV/kV
- моќност.....250 kVA
- фреквенција.....50 Hz
- напон на краток спој.....6%



Службен весник  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 30000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013097